

UDK 271.2

ISSN 1409-5483

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ  
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ  
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ**

# **ГОДИШЕН ЗБОРНИК**

## **КНИГА 28**



**СКОПЈЕ, 2022**

37.014(497.7)"18"(091)  
32.019.5(497.7)"18"

ДЕЈАН БОРИСОВ, ѓакон

## СРПСКИТЕ УЧИЛИШТА ВО МАКЕДОНИЈА ВО 70-ТИТЕ ГОДИНИ ОД XIX ВЕК

### Формирање на српски училишта во Македонија

Првите идеи за формирање и организирање на српски училишта во Македонија се забележуваат уште во 1865/1866 година. Имено, оваа година Милош С. Милоевиќ<sup>1</sup> објавил неколку статии во весникот *Свештеник* во кои ја предупредувал срpsката јавност за работата на Словенскиот добротворен комитет во Москва за ширење на бугарското влијание во Македонија. Овие статии имале заеднички наслов „Пропагандите во Турција“. Истата година тој се обратил и до министерот-претседател Илија Гаршанин со предлог за отворање на училишта надвор од границите на Кнежевството Србија кои би биле под ингеренции на самото Министерство. Овој предлог не бил целосно одбиен, но за негова брза реализација министерството не успеало да обезбеди доволен број учители, а истовремено имало и став дека иницијативата за овие училишта треба да потекнува од населението што е надвор од Кнежевството Србија, а не од самото Министерство.

На 2 март 1868 година сличен предлог, но конкретно за организирање и отворање на училишта во рамките на Отоманската империја, до Министерството за просвета доставил и белградскиот митрополит Михајло.<sup>2</sup> Предлогот на митрополитот Михајло бил прифатен и истата, 1868 година, за негова реализација и имплементација бил основан посебен Одбор за училишта и учители во Стара Србија, Македонија и Босна и Херцеговина. Овој Одбор работел сè до почетокот на српско-турските војни во 1876 година. На

<sup>1</sup> Српски професор и правник. Бил член на Одборот за училишта и учители во Стара Србија, Македонија и Босна и Херцеговина. Од 1873 до 1876 година бил управител и професор на Второто одделение при белградската Богословија. Во 1890 година бил поставен за управител на Светосавското вечерно училиште (1891 – 1893). *Службен лист џрага Београда*, Година LXIII, број 13, 4 март 2019, 44.

<sup>2</sup> Д-р Климент Џамбазовски, *Културно-обществениот врски на Македонија со Србија во текот на XIX век*, ИНИ, Скопје 1960, 89–90.

почетокот на негово чело бил архимандритот Никифор Дучиќ, а членови биле Панта Среќковиќ, Стојан Новаковиќ и Милош Милојевиќ. Работата на овој Одбор била финансирана и од Министерството за надворешни работи и од Министерството за просвета. Првото имало обврска да обезбеди финансиски средства, а второто учители, книги и други средства потребни за изведување на образовниот процес. До укинувањето на овој Одбор во 1876 година постојана финансиска помош била исплаќана на српските училишта во Башино Село, Тетово, Вевчани и Гостивар, но српски училишта имало и во други населени места. Во 1871 година овој Одбор во Стара Србија и Македонија контролирал 53 машки училишта, 3 женски и една Богословија, а во 1876 година, непосредно пред неговото укинување, со финансии и литература помагал 50 училишта. Но, бројот на српски училишта во Македонија под надлежност на овој Одбор, во периодот додека функционирал, не е едноставно да се утврди, иако постои доволно историска граѓа за нив. Имено, како што забележува и Климент Џамбазовски<sup>3</sup> постои голема неусогласеност во прикажаната бројност на српските училишта во документацијата, па така, бројката се движи меѓу 62 и 102 училишта. Неусогласеноста најчесто се должи на непостојаноста на овие училишта, една година се 20, друга се 15, трета се 22, итн. Покрај ова, како проблем се испречуваат и лесно воочливите разлики во финансиските извештаи и други документи од Одборот, во кои, на едно место се зборува за финансиска помош на општини, на друго за финансиска помош и книги за училишта, а на трето, пак, за финансиска помош на учителите и учителките финансирани од негова страна. Од друга страна, пак, ова ни дозволува да идентификуваме некои од учителите што работеле во српските училишта во Македонија (Табела 1).

учител	населено место	година
Стојко Аќимовиќ	Тетово	1868–1872
Лена Крстиќ	Тетово	до јануари 1871
Настас Крстиќ	Тетово	1871
Агатон Јовановиќ	Тетово	1873/74
Јелисавета Стоичевиќ	Тетово	1873/74
Гавро Стефановиќ	Гостивар	до ноември 1871
Лазар Поповиќ	Гостивар	1872
Петко Златковиќ	Башино Село	1868–1871
Јеврем Митровиќ	Башино Село	1872–1874
Милан Поповиќ	Башино Село	1875/76
Зафир Поповиќ	Кратово	1871

<sup>3</sup> Види: *Културно-обществени врски на Македонија со Србија во текот на XIX век*, ИНИ, Скопје 1960, 96-99, 127.

Илија Спасоевиќ	Кичево	1871
Михајло Ѓорѓевиќ	Беловиште	1871
Сава Поповиќ	Куманово	1871
Зафир Поповиќ	Куманово	од мај 1871–1876
учителка Златановиќ	Куманово	1875/76
Јаков Паламаревиќ	Чучер	1871
Аца Јовановиќ	Чучер	1869–1976
Јаков Паламаревиќ	Кучевиште	1870–1972
Алекса (Аца) Поповиќ	Кучевиште	1871
Лазар Поповиќ	Кучевиште	1873–1876
Василије Глигоријевиќ	Лешочки манастир	1871
Никола Стојчевиќ	Лешочки манастир	1872
Стојан ?	Скопје	1871
Марија Бериќ	Кичево	1871
Петко и Милка Николиќ	Кичево	1873–1875
Кузман и Ленка Бацовиќ	Кичево	1875/76
Марија Бериќ	Дебар	1872–1876
Станко Лазаревиќ	Дебар	1872–1874
Цветко Вуковиќ	Дебар	1875/76
Марко Урошевиќ	Бањани	1872–1874
Јован Илиќ	Богомила	1872
Стојан Поповиќ	Богомила	1873/74
Јеврем и Ленка Митровиќ	Богомила	1875/76
Доситеј Обрадовиќ	Поречки манастир	1872–1873/74
Станко Лазаревиќ	Поречки манастир	1875/76
Јаков Апостоловиќ	Злетово	1872–74
Димитрије Наставовиќ	Зрновци	1872
Михајло Церовиќ, ученик од IV клас	Крнински манастир	1872
Владимир Маринковиќ	Крнински манастир	1873/74
Деспот Бацовиќ	Крушево	1873/74
Кузман и Ленка Бацовиќ	Крушево	1875
Учителка Павиќ	Лазарополе	1873/74
Ѓорѓе Бацовиќ	Смилево	1874–1876

Табела 1. Српски учители и местата каде што учителствуваате

Покрај овие училишта и учители, Одборот често пати излегувал во пресрет и на индивидуални барања поднесени од училишта што не биле основани и постојано поддржани од него, но и на индивидуални лица и манастири. Таков е случајот со јеромонахот Хрисант од манастирот „Успение на Пресвета Богородица“, во Трескавец, Прилепска нахија. Тој во 1870 година се обратил и до српската влада и до белградскиот митрополит Михајло

со барање за финансиска помош за обнова на манастирот и одржување на словенското училиште при истиот.

Во 1871 година финансиска помош добиле: Бигорскиот манастир „Свети Јован Крстител“, Дебарска нахија; Лешочкиот манастир („Свети Атанасиј“ и „Пресвета Богородица“), Тетовска нахија, каде учител во 1871 година бил Василије Глигоријевиќ, а наредната Никола Стојчевиќ; Манастирот „Сите светии“ во село Лешани, Охридска нахија; Слепченскиот манастир „Свети Никола“; Прилепска нахија; Топличкиот манастир „Свети Никола“, Битолска нахија. Оваа година се планирало и „преземање“ на училиштето во Поречкиот манастир „Рождество на Пресвета Богородица“, Кичевска нахија, каде за учител бил поставен Доситеј Обрадовиќ (1872 – 1874)<sup>4</sup>, како и на училиштето во Слепченскиот манастир „Свети Јован Претеча“, Битолска нахија.<sup>5</sup> Од овие податоци се забележува тенденција големите духовни манастирски центри во Македонија, во кои постоеле скрипториуми и училишта, да бидат раководени од учители поставени од страна на Одборот и во нив да се изведува образование на децата и населението, според програмите предвидени за нив од страна на српските министерства за надворешни работи и образование. Сепак, не одело сè според планот на Одборот и Кнежевството Србија. Како пример за ова ќе го посочиме Бигорскиот манастир „Свети Јован Крстител“ од Дебарската нахија. Од извештајот од 31-то заседание на Одборот за училишта и учители во Стара Србија, од 20 ноември 1872, одржано во Белград, дознаваме дека Одборот на учителот Станко Лазаревиќ, на 7 ноември 1871 година, му дал 20 дукати за да го преземе училиштето во споменатиот манастир, но монасите од манастирот, „бугарски пропагандисти“, заедно со Велешко-дебарскиот митрополит го избркале од манастирот.<sup>6</sup> Од овој извештај дознаваме и дека како компензација за ова Велешко-дебарскиот митрополит под притисок на Одборот го поставил Станко Лазаревиќ за учител во Дебар, откако претходно оттаму го избркал бугарскиот учител. Станко Лазаревиќ, покрај учителската дејност во Дебар, вршел и обука на учители за српските училишта во Стеблево, Клењ, Јабланица, Охрид, Нерези, Бискуп, Блатец и Косоврасти. Во овој манастир со Станко Лазаревиќ

<sup>4</sup> Доситеј Обрадовиќ во училиштето во Поречкиот манастир поучувал деца од 30 села од околината на манастирот. Покрај овој податок што се наоѓа во Извештајот од 31 заседание на Одборот вреди да се посочи уште една информација. Имено, во него, во делот каде што се зборува за финансисите што му се исплаќаат на Доситеј Обрадовиќ и обемот на неговата дејност, се посочува дека меѓу децата што ги поучува има дел кои сè уште не биле крстени, па дури имало и случаи некои да починат некрстени и така да бидат погребани. Види: Д-р Климент Џамбазовски, *Културно-обществени врски ...*, 119, 121.

<sup>5</sup> Д-р Климент Џамбазовски, *Културно-обществени врски ...*, 99, 113–114.

<sup>6</sup> Д-р Климент Џамбазовски, *Културно-обществени врски ...*, 118. Оваа епархија првиот српски епископ ќе го добие во 1910 година во лицето на Варнава Росик.

8. Kjimeth Lamgasaobekn (Kyutypho-outwecuehnuue epkn...), 100) ejho ou ejzata ro  
nmejyra karo Byjazhno, ho han he ne mozhato jerka nocoeto cejo co ova nne bo orjinharta  
ha Krouje. Hasjepojsatiro ce pagotin za cemto byjazhan, roe karo n ipetxozho chomehartite  
cekn ynjintumta ce haorat ha maznjintute ha Cjomcka Lfkska Lopa. Bo ron nne ochorahn cph-  
ynjintumta ce haorat ha maznjintute ha Cjomcka Lfkska Lopa. Tpysa mokhorec e ja  
ce pagotin za cemto Byjaz, gizjia tsa ce cpehryas bo cmogorit ha ynjintumta ou 1874 rojinha.  
9. N3berutis ou 37 saacejahn ha Qj6opot 3a ynjintumta n ynjintumta ou 1874 rojinha.  
10. Kjimeth Lamgasaobekn (Kyutypho-outwecuehnuue epkn...), 122.

123. Kjimeth Lamgasaobekn (Kyutypho-outwecuehnuue epkn...), 6 feb-  
payan 1874 rojinha, Bejtapa, L-p Kjimeth Lamgasaobekn, Kyutypho-outwecuehnuue epkn...  
N3berutis ou 43 saacejahn ha Qj6opot 3a ynjintumta n ynjintumta ou 1874 rojinha.

n co nomow ha hsjpasjinhun tprobun tne gntje iphehcybarhn jo ejzata. Cmopej-  
he mokhera jierajho ja ln hecc Bo Tomachekta nmepnsja, ta no tsajhn krahain  
1871 rojinha cphcra ynjintumte nmajlo n bo cemto Lfahero. One kihni Cpgnja  
ou hnr ce nctiparehn mo 410 kihni (1640) ou ron 50 gykrapan 3a cekoe cemto. Bo  
Hjyhep, cphcra ynjintumta ce otropehn n bo Kjyebnute n Byjazhno<sup>8</sup> n 3a cekoe  
890 kihni ou ron 120 gykrapan. Bo 1870 rojinha, mokpys ejzata Minpkoruhn n  
pnt camo bo ejzata Minpkoruhn n Hjyhep, ron ha nohetrotor ha rojinharta Jognute  
bo Crapa Cpgnja, Makrejhonyja n Bocha n Xepuerohna cphcra ynjintumta obro-  
Bo Krouje n orjinharta, bo 1869 rojinha, Qj6opot 3a ynjintumta n ynjintumta  
n co nomow ha hsjpasjinhun tprobun tne gntje iphehcybarhn jo ejzata. Cmopej-

### Cphcra ynjintumta bo Krouje n cromcko

6nti Brjazhnuup Mapnhorbnik.  
Mahtcipn „Lpccereta Boropojnua – Llpehncrta“, Kjnebcka haxnja, raje ynjintumta  
hactinp, a bo 1874 rojinha fihahncika nomow nntja nctipareha 3a Kjphncknot ma-  
obne hacrahn, bo 1873 rojinha Qj6opot ja cophceri nomouta 3a Binopcknot ma-  
tipomarahncticn“, co ron ncto taka Bojema kectorka Gopga hns Makrejhonyja. To  
jinkuncin nthepecn, nntja nojotbreha ja copagotyra Jyppn n co „gyrapckne  
croro Cpgnja ron Makrejhonyja n bo qj6paha ha cbonote reorpadfckn jypng-  
matpnsapmuja 3a cthmnpahc ha erckmarhnnchintykhntte tehjehunn ha Khekeb-  
nbejutaisot yakkrya ha yntte e jntja pagota, a tsa e jerka Kjochrnhnchintykhntte  
pebnk, za hej3in copagotyhrk e nocbrah Lbetru Bykornik. Ojs nojatork ou  
yntteictryba bo Kjnebcka. Bo 1876 rojinha nnti ipheffptreh bo cemto Llpehncrta ha Crapo Jta-  
Ll6ap pagotereja n yntteikta Mapnjsa Bepnk, nako tppo nntja tpejubnjeha ja  
mahtcipn „Lpccereta Boropojnua – Llpehncrta“, Kjnebcka haxnja, Crapo Jta-  
sapenrk bo 1876 rojinha nnti ipheffptreh bo cemto Llpehncrta, Kjnebcka haxnja. Bo  
no heycnehot 3a tpe3emahc ha ynjintumte roj nnti ncmipateh bo Kjphncknot  
bnk tpe6ajio ja ouj n Mnxjsjo Lleponik, yhehrik bo IV krac bo Bejtapa, ho

документацијата што ја публикува Климент Џамбазовски, српски учители во селата на Скопска Црна Гора биле: во Чучер 1869 – 1875 учител бил Аца Јовановиќ, кој првично примал плата од 8 дукати, а од 1872 година платата му била покачена на 10 дукати. Јаков Паламаревиќ кратко бил учител во Чучер (1871), а од 1872 година е преместен во село Кучевиште со плата од 10 дукати. Претходно учител во село Кучевиште бил Алекса (Аца) Поповиќ. Во 1874 година за нов учител во село Кучевиште е поставен Лазар Поповиќ со плата од 8 дукати. Во село Бањани учител бил Марко Урошевиќ со плата од 6 дукати, која му била покачена на 8 дукати во 1872 година. Според финансиските извештаи за исплатените плати на учителите во селата од скопската околина: во 1874 година српски училишта во скопската околина имало во селата Бањани, Кучевиште и Чучер, а следните 1875 и 1876 година само во селата Кучевиште и Чучер. Поради недостаток на финансии Одборот, во 1875 година, во овие училишта не испратил бесплатни учебници.

Во самиот град Скопје српско училиште за прв пат било отворено во 1871 година, а учител бил Стојан, кому Одборот за овој успех му доделил плата од 30 дукати. Ова училиште најверојатно престанало да постои, бидејќи ниту скопското училиште, ниту учителот Стојан не се сретнуваат во подоцните платни списоци на училиштата и учителите што се финансирали од страна на Одборот.<sup>10</sup>

Во српските основни училишта при населените места и манастирите во Македонија низ годините била менувана литературата што се користела, па така, во 1872 година се користеле следиве книги:

- Буквар за основни училишта,
- Граматика српска мала,
- Мал земјопис,
- Први знаења,
- Историја на српскиот народ,
- Мал катихизис,
- Молитвослов краток,
- Сметанка,
- Писмени состави,
- Читанчици со буквар,
- Прва читанка,
- Втора читанка,
- Тетратка за краснопис,
- Практично предавање по сметање од Ст. Д. Поповиќ.

Од бесплатните материјали за изведување на настава на овие училишта им биле давани:

---

<sup>10</sup> Д-р Климент Џамбазовски, *Културно-обществениот врски ...*, 112–130.

- Азбука за сите српски основни училишта,
- Дежарденов глобус,
- Таблици за краснопис,
- Мали плочи.

Во 1874 година се користеле книгите:

- Општа историја од Иловарски,
- Српска граматика од Вујиќ,
- Историја на Србите од Крстиќ,
- Српски синтакси од Новаковиќ,
- Историја на српската книжевност од Новаковиќ,
- Минерологија,
- Зоологија,
- Ботаника,
- Германски буквар,
- Германска граматика,
- Француски буквар,
- Француска граматика,
- Математика,
- Алгебра,
- Физика,
- Планиметрија.

Како дополнителни средства во 1874 година се користеле и физички земјописи и Сидовлевите карти на целиот свет.

Во 1876 година се користеле книгите:

- Буквар (српски з.а.),
- Буквар словенски,
- Читанчици со буквар,
- Српска граматика,
- Мал земјопис,
- Земјопис на Србија и Турција,
- Историја на српскиот народ,
- Историја црковна,
- Катихизис,
- Молитвослов,
- Сметанка,
- Читанка прва,
- Читанка втора,
- Читанка трета,
- Писмени состави.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Д-р Климент Џамбазовски, *Културно-обществениот врски ...*, 124–126, 128.

## Призренската богословско-учителска школа „Свети Кирил и Методиј“

Големо влијание на засилувањето на српската просвета во Македонија имало отворањето на Призренската богословско-учителска школа „Свети Кирил и Методиј“ во 1871 година под ктиторство на Симе Игуманов.<sup>12</sup> Основањето на оваа школа може да се поврзе со белградскиот митрополит Михајло, кој уште во 1868 година укажувал дека децата што доаѓале во Белградската богословија од Отоманската империја не биле доволно подготвени и не можеле да се натпреваруваат во знаење и да покажат еднаков успех со тамошните ученици што веќе имале завршен IV клас. Поради ова тој предлагал да се отвори српска богословија во рамките на Отоманската империја. Втор проблем на кој укажува митрополитот е тоа што поталентираниите и успешни ученици што доаѓале од Отоманската империја, по завршувањето на Белградската богословија, не сакале да се вратат назад, туку барале начин како да останат и да работат во Кнежевството.<sup>13</sup> Целта на Призренската богословско-учителска школа „Свети Кирил и Методиј“ била да подготвува свештенички и учителски кадар за Стара Србија и Македонија. Симе Игуманов три години пред отворањето на Богословско-учителската школа во Призрен, во соработка со скопскиот митрополит Јоаким (Пајсиј), се обидел во ноември (1868)<sup>14</sup> во Скопје да го постави за учител Милан Ковачевиќ, а во Велес Петко Златковиќ, но по негативната реакција од страна на Скопската црковно-училишна општина<sup>15</sup> ова не се реализирало. Сепак, овој обид не бил целосно неуспешен. Петко Златковиќ од Велес се префрлил во Башино Село и таму успеал да отвори српско училиште, кое ќе постои под покрови-

<sup>12</sup> <https://www.bogoslovijaprizren.org/index.php/istorijat/igumanov> (01.06.2022).

<sup>13</sup> Д-р Климент Цамбазовски, *Културно-обществениите врски ...*, 128.

<sup>14</sup> Климент Цамбазовски (*Културно-обществениите врски ...*, 93) како време кога се случуваат овие настани го посочува месец ноември, а како скопски митрополит Јоаким, но вака изложени овие податоци не соодветствуваат со хронологијата на настаните во 1868 година. Имено, скопскиот митрополит Јоаким починал на 25 февруари 1868 година. Доколку овие настани се случиле во месец ноември, тогаш скопски митрополит е Пајсиј, а не Јоаким. Доколку во времето кога се случиле настаниве навистина скопски митрополит е Јоаким тогаш временската рамка е јануари-февруари, а не месец ноември 1868 година. Повеќе за дејноста на овие скопски митрополити, види: Deacon Dejan Borisov, *The dual ecclesiastical jurisdiction over the Eparchy of Skopje in the XIX century and the Metropolitan of Skopje Theodosius*, *Dissertatio ad Doctoratum*, Pontificium Institutum Orientale, Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium, Romae 2015, 89–103.

<sup>15</sup> Скопската црковно-училишна општина донела одлука за отфрланье на юрисдикцијата на Константинополската патријаршија на 14 септември 1869 година, а практичната реализација на одлуката е спроведена во дело на 4 декември/21 ноември 1869 година. Види: Deacon Dejan Borisov, *The dual ecclesiastical jurisdiction...*, 95–97.

телство на Одборот за училишта и учители во Стара Србија, Македонија и Босна и Херцеговина сè до 1876 година. Ова училиште само во 1869 година од Одборот добило 1.710 книги за изведување на настава од кои 200 биле буквари.

При Призренската богословско-учителска школа „Свети Кирил и Методиј“ на 22 јули 1873 година започнало основање на таканаречено Второ одделение кое започнало со работа во септември истата година. Ова одделение требало да образува свештеници и учители за српските области надвор од Србија, а било комбинација на богословија, учителска школа и воена школа. Оваа програма била одобрена од Стојан Новаковиќ кој тогаш бил министер за просвета. Една година подоцна била ревидирана наставната програма. Како што може да се види од програмата (Табела 2) богословски предмети се: Историја на Црквата (вкупно 5 часа), Катихизис (вкупно 4 часа), Обреди (вкупно 2 часа), Морално богословие (2 часа), а главниот акцент е на пеењето (Црковно пеење 13 часа; Нотно пеење 11 часа и Музика 9 часа). Оттука се гледа со какво богословско знаење и компетенции излегувале кандидатите за свештеници за Македонија. Овие свештеници требало да бидат духовните водачи на српското население во рамките на Отоманската империја. Оваа наставна програма почнала да се применува од учебната 1874/75 година.

Ред. број	Назив на предметот	Часови				
		Прим.	I год.	II год.	III год.	Вкупно
1	Српско читање и пишување	4				4
2	Српски јазик	4	4	4		12
3	Црковно-словенски јазик			3	3	6
4	Историја на Србите	3	3	2		8
5	Историја на Црквата	2	3			5
6	Катихизис	2		2		4
7	Сметање	3	3	3	3	12
8	Земјопис	3	3	3	2	11
9	Германски јазик	2	3	2	3	10
10	Латински јазик	1				1
11	Француски јазик	2	2	2	2	8
12	Познавање на човекот и татковината	2				2
13	Природознание		3	3	2	8
14	Општа историја			3	3	6

15	Наука за зачувување на здравјето и практично лекување			2	3	5
16	Обреди			2	2	
17	Педагогија и методика			2	2	4
18	Физика			3	3	
19	Морално богословие			2	2	
20	Црковно пеење	4	4	3	2	13
21	Нотно пеење	2	3	3	3	11
22	Музика	2	2	2	3	9
23	Краснопис и цртање		4	4	2	10

Табела 2. Наставна програма на Призренската богословско-учителска школа – 1873 година.<sup>16</sup>

### За успехот на српската образовна пропаганда

Во 1876 година Србија ѝ објавила војна на Отоманската империја, а следната 1877 година тоа го направила и Русија. Оваа војна завршила со Руско-турскиот мировен договор во Сан Стефано, потписан во март 1878 година. Со овој договор краткорочно било спречено работењето на српската образовна пропаганда во Македонија, но набрзо следувал Берлинскиот мировен договор, кој повторно ја отворил вратата за српската образовна пропаганда во Македонија.

Сепак, повторната активна работа на српската образовна пропаганда во Македонија започнува во 1880 година кога се обновува Одборот за училишта и учители во Стара Србија, Македонија и Босна и Херцеговина, но овој пат, за полесно да дејствува, покрај главниот, централен одбор во Белград, бил основан и пододбор кој дејствуval во Врање. Членови на пододборот биле: Димитрије Алексиќ, архимандрит Сава и Деспот Бацовик. Работата на овој Одбор и на севкупната српска пропаганда во Македонија станала полесна по 1885 година, кога Отоманската империја ќе дозволи Кнежевството Србија легално да дистрибуира српски читанки и учебници на нејзина територија. Во периодот до 1885 година митрополитот Михајло барал дозвола од Константинополската патријаршија за испраќање и поставување на српски клирици низ Македонија, но ова не било дозволено од страна на Патријаршијата. Ова барање ќе започне да се реализира дури по 1897 година, кога за администратор на Скопската епархија ќе биде поставен архимандритот Фирмилијан Дражиќ. Со ова српската пропаганда во Македонија влегла и во

<sup>16</sup> Д-р Климент Џамбазовски, *Културно-обществениите врски ...*, 107–108.

делот на црковната јерархија и можела уште поактивно да им парира и на грчката и на бугарската пропаганда во Скопје и Скопската епархија во делот на училиштата, но уште поважно и во делот на личните документи кои биле издавани на населението од страна на црквите, а преку кои турската власт правела своевидна етничка поделба на населението.

### *Штo юучувале сръбскии учители во Македонија – примероk на Деспот Бацовик*

Еден од активните пропагандисти и учесници во српското образование на Македонците во 70-тите и 80-тите години од XIX век е Деспот Бацовик, учител во Крушево и како што посочивме, член на пододборот на Одборот за училишта и учители во Стара Србија, Македонија и Босна и Херцеговина.<sup>17</sup> Овој српски учител, родум од Крушево, меѓу останатото напишал и два текста во кои директно ги брани српските интереси во Македонија: *Коjoj словенској Ѣrани ѹриꙗају Словени у Горњој Албанији и у Македонији, ѿсао Деспот Бацовиќ из Македоније*, (Штампано у државној штампарији, Београд 1878); *Искрена реч Србо-Македонцима оg Деспота Бацовића србо-македонца* (Трговачка штампарија, Београд 1885). Во овие свои дела тој се обидува да ја оправда српската образовна пропаганда во Македонија обидувајќи се да ги претстави Македонците како Срби или како што самиот вели Србо-Македонци. Самото именување на Македонците како Србо-Македонци, а не како Срби веднаш укажува дека постои разлика меѓу нив.

Деспот Бацовик во овие свои дела македонскиот јазик го нарекува албанско-македонски<sup>18</sup> и го смета за дијалект, поднаречје на српскиот јазик.<sup>19</sup> Иако јазикот го нарекува албанско-македонски, сепак прави јасна дистинкија меѓу Македонците и Албанците, и Албанците јасно ги именува како *Скијетари* и тие живеат во близина на Јадранското Море.<sup>20</sup> За Македонците користи и термин: *Албано-Македонци*, и според него Албано-Македонците се *Мијаци* и *Брсјаци* и тие се нарекуваат и *Сїјари Срби*, но исто така, ги именува и како: *македонско-албански Словени*, *македонски Словени*, *сръско-словенски народ* во Албанија и Македонија, или едноставно *словенски народ* во Албанија и Македонија.<sup>21</sup> Откако ќе стане член на предодборот тој ќе напише: „Во Македонија живеат Словени помешани со Србите, кои

<sup>17</sup> Деспот Бацовик бил учител во Крушево до 1874 година, следната година во крушевското училиште го наследуваат Кузман и Ленка Бацовик (Д-р Климент Цамбазовски, *Културно-обществениште врски...*, 121–122).

<sup>18</sup> Деспот Бацовиќ, *Коjoj словенској Ѣrани ѹриꙗају...*, 2, 7

<sup>19</sup> Исто, 5.

<sup>20</sup> Исто, 31.

<sup>21</sup> Исто, 6, 7, 15, 16, 22, 23, 26, 29.

безмалку зборуваат на ист јазик, имаат исти обичаи и имаат исто заедничко минато, што всушност е она што претставува народ“.<sup>22</sup> Сепак, тој себеси не се идентификува кака Србин, туку како Србо-Македонец, така е потписан и во насловот на својата втора книга од 1885 година. Според него, Македонија е населена со Словени од кои оние што живеат на северозапад по народност им припаѓаат на Србите, а оние, пак, од источниот дел по народност им припаѓаат на Бугарите. На југот од Македонија, според него живеат Грци. Оттука, според географската локација во Македонија живеат Србо-Македонци, Блгаро-Македонци и Грко-Македонци.<sup>23</sup> Ова е според него состојбата на македонското население во 1885 година, но исто така, според него, во минатото „Македонија била населена со Словени уште пред Христа. Со тие Словени Александар Македонски правел чуда и му влеал страв на целиот свет, бидејќи и го освоил [...] дури во осмиот век после Христа се појавија Србите меѓу Словените и како ним најсрден народ стапиле со нив во заедница“.<sup>24</sup> Неговото раскажување, продолжува: „Според тоа Словените, кои повеќе од 300 години биле во заедница со Србите, се претопиле во Срби, и Србите во Македонски Словени, па оттаму старите писатели за време на Свети Сава и на царот Душан сите книги и царски повелби – дипломи – ги пишувале на Србо-Македонски или Словено-Српски јазик како најразбираливи за сите Срби во кралството. Таквиот книжевен или србо-македонски говор се гледа во сите натписи по црквите, манастирите, спомениците [...] ваквиот книжевен говор се користел сè до ослободувањето на Србија, а особено до реформата на Вук Караџиќ“<sup>25</sup>. Повторно го повторува поимот македонски, наместо едноставно да рече српски јазик. Интересно е што како пример за автор на тогашен српско-македонски јазик тој го посочува Кузман Шапкарев (го именува како Шапкаревић).<sup>26</sup>

Во обидот уште повеќе да ја потврди поврзаноста, еднонародноста на Србите и Македонците тој, покрај јазикот и историјата, дава и многу податоци и за грчката и за бугарската просветна и црковна пропаганда во Македонија<sup>27</sup>.

<sup>22</sup> Деспот Бацовић, *Искрена реч Србо-Македонцима*, Трговачка штампарија, Београд 1885, 4.

<sup>23</sup> Исто, 6.

<sup>24</sup> Исто, 8–9.

<sup>25</sup> Деспот Бацовић, *Искрена реч Србо-Македонцима...*, 9–10.

<sup>26</sup> Исто, 22.

<sup>27</sup> Исто, 10–22.

## *Што ѹишуваат за себе Македонци – примерот на Ѓорѓи Пулевски*

Зошто наспроти Деспот Бацовик како пример за македонска самосвест го земаме Ѓорѓи Пулевски? Едноставно, тие се современици, двајцата работат во Србија, двајцата се писатели, двајцата се идентификуваат како Мијаци, а покрај сето ова се чини и дека добро се познавале и си верувале еден на друг. Ова последното го темелиме и на двете писма што Ѓорѓи Пулевски ги праќа до Деспот Бацовик и неговиот брат Кузман, а во кои ги спомнува писмата што и тие му ги пратиле нему. Писмата се однесуваат на желбата на Кузман и Деспот Бацовик и на Ѓорѓи Пулевски како доброволци со своите чети да земат учество во Македонското востание во Кресна, но Ѓорѓи ги предупредува да не доаѓаат со четата бидејќи владиката Натанаил соработува со бугарските власти и востанието го претставува како бугарско. Пулевски во писмото до Кузман Бацовик му се обраќа како „Драг ми пријателе Кузмане“, а до неговиот брат: „Предрагиј ми Деспоте“<sup>28</sup>.

Од писмава особено интересен е крајот на писмото (7 декември 1878) упатено до Кузман, каде стои: „Со Бога напред, на пролет одиме на Турција сите синови словеномакедонски. Или сите ќе изумреме или ќе го издигнеме царството на Александар Македонски“<sup>29</sup>. Овој историски контекст веќе го посочивме во делата на Деспот Бацовик, во кои тој како дел од своето минато го гледа и Александар Македонски, исто како и Ѓорѓи Пулевски, но за разлика од него тој наместо Словеномакедонци вели Србо-Македонци.

Ова не е единствената разлика меѓу Пулевски и Бацовик, но е една од најголемите. Ѓорѓи Пулевски напишал четири книги<sup>30</sup> од кои најсоодветна за споредба со двете книги што ги посочивме од Деспот Бацовик сметаме дека е *Речникот ој џи јазика* публикуван 1875 година. Тоа е 108 години по укинувањето на Охридската архиепископија, 10 години по почетокот на официјалното организирање на српската образовна пропаганда во Македонија, 6 до 8 години по отфрлањето на јурисдикцијата на Константинополската патријаршија од страна на македонските црковно училишни општини,

<sup>28</sup> Славко Димевски, „Две писма на Ѓорѓи Пулевски до браќата Бацовик од 1878/79“, *Разделни. Списание за литеатура, уметност и култура*, Уредуваат: Петре М. Андреевски, Петар Т. Бошковски, Слободан Мицковик идр., Бр. 10., декември 1972, 1130–1132.

<sup>29</sup> Исто, 1131.

<sup>30</sup> *Речникъ ој џи јазика. I. Сръбско-Албански. II. Арбански-Арнаутски. III. Турски. IV. Грчки.* Скројена и написана от ќорѓа М. Пулевски, архитекта у Галичник Окружие дијранско 1872. године I-ва част. Београд, штампария Н. Стефановића и Дружине. 1873; *Речник ој џи јазика с. македонски арбански и турски.* Књига II. Написао ќорѓе М. Пулевски Мијак гаљички. У Београд у Државној штампарии 1875; *Самовила Македонска.* Отъ Г. М. П. Народна печатница на Б. Прошекъ въ София, с.а.; *Македонска песнарка* отъ Георгъ Пульевски, Б. В. М. Софиа. 1879.

5 години од основањето на Бугарската егзархија и 1 година по поставувањето на бугарските егзархиски епископи во Македонија. Период во кој секоја од пропагандите имала време да влијае со својот наратив врз македонското население.

Ѓорѓи Пулевски уште на почетокот од својот Тријазичник е јасен за јазикот на кој ја пишува својата книга: „Затоа на с.македонски јазик и ја напишав. Бидејќи во овој крај, бугарскиот јазик не се разбира, а овој јазик има свое наречје мијачки, што значи чист разговор, на кој и црковните книги ги превеле од грчки Кирил и Методиј, за нашиот народ“<sup>31</sup>. Уште на почетокот Пулевски својата писменост ја поврзува со светите браќа Кирил и Методиј, за разлика од Бацович кој неговата ја поврзува со Свети Сава. Понатаму во книгата одговара на прашањата за јазикот: „За овде, во турско, најпотребни јазици се турски, славјански, арбански и грчки [...] Славјанскиот јазик има пет разлики [...] тие се руски, хрватски, бошњачки, бугарски и македонски“<sup>32</sup>. Пулевски воопшто не признава постоење на посебен српски јазик туку го именува како бошњачки, а прави јасна разлика меѓу бугарски јазик и македонски јазик. „Рускиот и бугарскиот се најблиски, а хрватскиот и бошњачкиот и македонскиот се најблиски. А македонскиот јазик, кога е близок со бошњачкиот зошто се именува с. македонски? Бидејќи с. македонскиот јазик е најсрден со црковнословенските книги и тој е старословенски“<sup>33</sup>. Овде повторно, но овој пат индиректно, Пулевски го поврзува македонскиот јазик со свети Кирил и Методиј преку црковната писменост, но воедно и му дава историска длабочина – тој е старословенски.

На прашањето како се зборува во Македонија?, Пулевски одговара: „Ние, Словените, што се наоѓаме во Македонија, на југоисточниот крај на Европа, од Шар [Шар Планина з.а.] до Доспад [денес Доспат з.а] сме Старословени“<sup>34</sup>. Иако погоре го посочивме писмото на Пулевски во кое вели дека ќе го издигне царството на Александар Македонски, сепак тој не се идентификува со него. Како што посочивме тој се идентификува како Мијак, како Старословен доселен во римски Илирик<sup>35</sup>. За ова последново тој, вели: „Ние затоа се именуваме Старословени, бидејќи книгите црковни, Кирил и Методиј, кога ги преведувале од грчки јазик на словенски, нашле за

<sup>31</sup> Речник од џери језика с.македонски арбански и турски. Књига II. Написао Ѓорђе М. Пульевски Мијак гаљички. У Београд у Државној штампарији 1875, I.

<sup>32</sup> Исто, 39–40.

<sup>33</sup> Исто, 40.

<sup>34</sup> Исто, 41.

<sup>35</sup> Исто, 43, 67.

добро да напишат букви славјански и да ги преведат богослужбените книги на старословенски јазик и тука во Македонија Старословените живеат<sup>36</sup>.

Според Пулевски, словенската азбука има 44 букви, но најдобро се пишува со 35, а нив најдобро ги објаснил Влкан Каџовски.<sup>37</sup> Овде ќе посочиме на презимето *Каџовски*. Зошто? Бидејќи во Македонија црковните власти издаваат документи на населението и соодветно, ако документот е издаден од егзархиски клирик тоа најчесто завршува на -ов, -ова, доколку е издаден до српски клирик тоа најчесто завршува -ић. Кај Пулевски тоа не е така. Тој во Тријазичникот дава многу примери на машки и женски имиња од македонското население, но сите презимиња завршуваат на -ски, -ска, -вски, -вска. Пример: Марко Угриноски, Мара Угриноска, Спасе Јованоски, Ристе Кузманоски, Јован Доичиноски, Никола Попоски, Стрезо Попоски, Дамјан Огненоски, Асан Огненоски, Петко Кузмановски и др.<sup>38</sup>.

Покрај како Старословен, Пулевски себеси се идентификува и како Македонец, а неговата татковина се вика Македонија:

„Народ се вељид, људи који се еден род и који зборувајќи еднаков збор, и који, живувајќи и се другарал еден, со, други, и који, имајќи, једнакви, обичаји и песни и весеља, тије људите ји викајќи народ а место, во које живувад народ, се вељит отчество, од тои, народ.

Така и Македонциве се народ и местово нивно је Македонија“

Наше, отачество, се вељид, Македонија, и мије, се именуваме с. Македонци<sup>39</sup>.

„Покрај Македонци, како Словени ги посочува и Русите, Польците, Чешите, Србите, Словациите, Бугарите и Хрватите“<sup>40</sup>.

### Заклучок

Српската образовна пропаганда својата работа во Македонија меѓу Македонците ја започнува на крајот од 60-тите години на XIX век. За таа цел Кнежевството Србија основало посебен Одбор за училишта и учители во Стара Србија, Македонија и Босна и Херцеговина под покровителство на Министерството за надворешни работи и од Министерството за просвета.

<sup>36</sup> Речник од три јазика..., 42.

<sup>37</sup> Исто, 111–121. Под Влкан Каџовски најверојатно Пулевски мисли на Вук Караджиќ, види: Николовска Виолета, *Српско-македонски џе културни врски во 19 век (врз примерош на делошто на Г. Пулевски)*. In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р Македонија и Р Србија. Конзулат на Р Србија во Р Македонија – Битола, Битола 2016, 118.

<sup>38</sup> Речник од три јазика..., 95–107.

<sup>39</sup> Исто, 49, 62. Сметавме дека овде ќе е соодветно текстот да го пренесеме во оригинал, онака како што го напишал Пулевски.

<sup>40</sup> Исто, 48.

Во српските училишта во Македонија се поучувало дека Македонците не се Македонци туку Срби и дека нивната писменост и култура се поврзани со српската култура, со Свети Сава и српскиот цар Душан. Но, и покрај ова во Македонија и понатаму меѓу Македонците се пренесувало дека тие се Македонци, потомци на Старите Словени доселени во римскиот Илирик од север и нивната култура е поврзана со традициите на светите Кирил и Методиј, а не со Свети Сава и царот Душан. Како контратежа на последниов во македонската традиција во XIX век постоело идентификување со царството на Александар Македонски.